



**С О О П Ш Т Е Н И Е**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР (ПРВА ГОДИНА)**  
**ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 - (Iknow)**

Запишувањето ќе се врши на:

**06.02.2020 год. и 07.02.2020 год.**  
**од 12,00-14,00 часот**  
(преку шалтерите на студентската служба)

Пријавувањето по електронски пат е задолжително за сите студенти и ќе биде достапно од 29.01.2020 до 07.02.2020 година.

На шалтер нема да бидат примани некомплетни документи.

**Потребни документи за запишување на семестар:**

**1. ИНДЕКС**

**2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3).**

(се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во летниот семестар во учебната 2019 /2020 година).

**3. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50),** во корист на Машински факултет на СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за студирање“
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“

Студентите се должни, во периодот од **29.01.2020 до 07.02.2020 година** да се најаваат на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во летниот семестар во учебната 2019 /2020 год.

Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ектс) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2019 /2020 год.).



- Задолжително да пополните анкета за квалитетот на наставата од зимскиот семестар, за да може успешно да запишете летен семестар.

<http://mfanketi.finki.ukim.mk/Account/Index?ReturnUrl=%2F>

- Подеталната процедура за запишување семестар со сите потребни документи може да ја најдете на линкот.

<http://www.mf.edu.mk/mk/studentska-sluzba>, секцијата Процедура за запишување семестар.

**За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари, согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. Донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).**

Скопје, 29.01.2020 година

Машински факултет - Скопје